

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ**

I.1.2) Адреса: ул.„Македонија“ бр.38

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Цветанка Митревска** Адреса на е-пошта: **javninabavki@avmu.mk** Телефон/Факс: **023103415/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на „Систем за електронски регистар на јавни комуникациски мрежи“

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Услуги за одржување и поправка**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): **Не**

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **Во техничка спецификација**

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН): **Не**

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **12**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас**

Оправданост за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:

кога од технички или уметнички причини, односно од причини врзани за заштита на ексклузивните права (патенти и сл.), договорот може да го изврши само одреден економски оператор

III.2) Меѓународна објава: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.4) Електронска постапка? **Не**

III.5) Дали е спроведена електронска аукција? **Не**

III.6) Дали е спроведено поднесување на конечна цена? **Не**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **28.04.2017**

IV.1.2) Број на договорот / фактурата **03-2314/1**

IV.1.3) Број на добиени понуди: **1**

Највисока добиена понуда: **59.500,00**

Најниска добиена понуда: **59.500,00**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Трговско друштво за производство, промет и услуги ГДи ГИСДАТА експорт-импорт ДООЕЛ Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **бул. Кочо Рацин бр. 13**

Град или населено место: **Скопје**

Држава: **Република Македонија**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **61.000,00**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ: **70.210,00**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **02.05.2017**

ДОКУМЕНТИ